



Резултати од повикот за предлог- проекти за доделување на финансиски средства за индивидуална мобилност во рамките на програмата „Доживотно Учење- Еразмус“



Врз основа на одлуката на Европскиот Парламент и Решението за воспоставување на програмата „Доживотно Учење“ од 15 Јануари 2006 година (1720/2006/ЕС), Европската Комисија распиша повик за предлог- проекти за програмата „Доживотно Учење“ 2009 година (DG ЕАС/31/08), односно посебен додаток на повикот за Република Македонија и Република Хрватска (DG ЕАС/31/08 - 2009/С 35/08). Во рамките на посебниот повик за предлог- проекти, рокот за пријавување за индивидуална мобилност преку програмата „Еразмус“ беше 30 Март 2009. Висината на средствата кои беа предвидени за 2009 година за Република Македонија изнесуваше 115 150 €.

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност врз основа на член 3.6.2.3 од водичот за Национални Агенции назначи Евалуациски Комитет кој по проверката на формалната квалификуваност на предлог- проектите, односно по финансиската евалуација на добиените апликации, подготви предлог за доделување на финансиска поддршка- грант на одобрените апликации. Предлогот беше доставен до Директорот на Националната Агенција за Европски образовни програми и мобилност, кој ја потпиша Одлуката за доделување на финансиска поддршка.

Сите пристигнати апликации поминаа низ техничка проверка за квалификуваност, односно мораа да ги исполнат следниве критериуми:

- Формуларот за предлог- проект да е правилно и целосно пополнет
- Формуларот за предлог- проект да е пополнет електронски и на англиски јазик
- Формуларот за предлог- проект да е пратен по пошта не подоцна од 30 Март 2009 година
- Формуларот за предлог- проект да содржи печат на институцијата и правниот застапник
- Институцијата да има Еразмус Универзитетски Чартер.

Сите предлог- проекти кои ги исполнија формалните критериуми за квалификуваност беа подложени на финансиска евалуација, при која се земаа во предвид следниве критериуми:

- Проценетиот број на мобилни личности и просечното траење на мобилностите во согласност со податоците од формуларот за предлог- проекти
- Бројот на потпишани договори за билатерална соработка со Европски високообразовни институции
- Бројот на личности кои учествувале во други програми за мобилност



**НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И
МОБИЛНОСТ**

Во рамките на повикот за Еразмус предлог- проекти беа добиени 4 (четири) апликации, од кои 1 (една) не ги задоволи критериумите за квалификуваност, т.е. не поседуваше Еразмус Универзитетски Чартер. Останатите 3 апликации поминаа низ финансиска евалуација и во согласност со предлогот на Евалуацискиот Комитет и конечната одлука на Директорот на Националната агенција, доделени се следниве суми на финансиска поддршка:

Бр.	ПРОЕКТ	ИНСТИТУЦИЈА	ДОДЕЛЕН ГРАНТ
1	MKLLP_ERA_A3.2_2009_0001	Државен Универзитет- Тетово	40.320€
2	MKLLP_ERA_A3.2_2009_0002	Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје	19.400€
3	MKLLP_ERA_A3.2_2009_0003	Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола	27.030€
ВКУПНО:			86.750€